

1.	Наслов на наставниот предмет	<b>ПРОБИОТИЦИ И ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА</b>			
2.	Код	ОМ- И- 48			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Инфектологија			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Четврта/VII I	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Проф. др. Снежана Стојковска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Потпис од Инфектологија			
10.	<b>Цели на предметната програма (компетенции):</b> Наставата е образовен и воспитен процес во кој студентот се здобива со теоретски и практични знаења за потеклото на пробиотиците, нивниот механизам на дејство и научна оправданост во примената кај поедини инфективни заболувања				
11.	<b>Содржина на предметната програма:</b> <b>Теоретска настава:</b> -историјски преглед и номенклатура -дефинирање на поимот пробиотик, пербиотик, синбиотик -паралела пробиотик-антибиотик -механизам на дејство на пробиотиците -потврдени клинички искуства -очекувани резултатимод употребата на пробиотиците -ветувачките резултати во имунолошките аспект на заболувањата -инфекции на гастроинтестиналниот тракт и пробиотиците -симптоматска или каузална терапија -постантибиотски манифестации и пробиотска терапија -респираторни инфекции и пробиотици -генитоуринарни инфекции и пробиотици <b>Семинарска работа:</b> Избрани делови од областа				
12.	<b>Методи на учење:</b> Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа				
13.	Вкупен расположив фонд на време	30 часови			
14.	Распределба на расположивото време	15 часови предавања, вежби, семинари 15 часови домашно учење			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	5 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари,	Вежби 5 часови Семинари 5 часови	

			тимска работа		
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови	
		16.2	Самостојни задачи	часови	
		16.3	Домашно учење	15 часови	
17.	Начин на оценување			бодови	
	17.1	Тестови		мин.-макс.	
		Завршен испит	Усмен дел	бодови 15 - 25	
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарска работа	бодови мин.-макс 25 - 35	
	17.3	Активно учество	Теоретска настава Практична настава	бодови бодови мин.-макс. 10 - 20 10 - 20	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) Ф	
		од 60 до 68 бода		6 (шест) Е	
		од 69 до 76 бода		7 (седум) Д	
		од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц	
		од 85 до 92 бода		9 (девет) Б	
		од 93 до 100 бода		10 (десет) А	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<b>Условувачки критериуми:</b> За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови. За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи power point презентација. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература				
	22.1	Задолжителна литература			
		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач
		Година			
1	Донатан Коен, Вилијам Ц. Паудерли	Инфективни болести, том 1 и 2	Табернакул	2012	
2	Наставниците од Катедрата по Инфектологија	Инфективни болести	Универзитет „Св Кирил и Методиј“	2012 год.	

					Медицински факултет	
		Доплнителна литература				
		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
	22.2	1	D Longo, A Fauci, DL Kasper, S Hauser, J Jameson, J Loscalzo	Harrison's Principles of INTERNAL MEDICINE (2 Vol Set) 18 edition		2011